

**БАРАЊЕ ЗА ОТКУП, КАПИТАЛИЗАЦИЈА И ИСТЕК НА ПОЛИСА  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ**

**ПОЛИСА БРОЈ** \_\_\_\_\_

<b>ПОДАТОЦИ ЗА ДОГОВОРУВАЧОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО</b>		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ НА ПРАВНО ЛИЦЕ	ДАТУМ НА РАЃАЊЕ	ЕМБГ/МБ на претрпријатието/МБС
УЛИЦА/КУЌЕН БРОЈ/ПОШТЕНСКИ БРОЈ/МЕСТО	БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА	ТЕЛЕФОН/Е-МАИЛ АДРЕСА
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	БАНКА	
<b>ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (само во случај на доживување)</b>		
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/НАЗИВ НА ПРАВНО ЛИЦЕ	ДАТУМ НА РАЃАЊЕ	ЕМБГ/МБ на претрпријатието/МБС
УЛИЦА/КУЌЕН БРОЈ/ПОШТЕНСКИ БРОЈ/МЕСТО	БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА	ТЕЛЕФОН/Е-МАИЛ АДРЕСА
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	БАНКА	

Јас \_\_\_\_\_ барам да се изврши следната промена на полисата за животно осигурување:

**\*Заокружете го редниот број пред промената поради која го поднесувате ова барање и пополнете ги потребните податоци. Со ова барање задолжително доставете ја и полисата!**

1.	<b>Откуп</b> (да се приложи оригиналот полиса)	(по истек на 3 години од траење на осигурувањето доколку сите премии се уплатени)
2.	<b>Капитализација</b>	(возможна после 3-тата година од склучување на полисата)
3.	<b>Истек на полисата за животно осигурување</b>	(возможен после наведениот истек на полисата)

**\*Потребна документација:**

- **Да се приложи оригиналот полиса**
- **Да се приложи трансакциска сметка**
- **Да се приложи лична карта**
- **Во случај на истек на полисата, наследниците да достават извод од матична книга на родените**
- **Доколку наследник е малолетно лице, да се достави доказ за старателство.**

Во \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_. \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година,

Потпис на барателот \_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

Јас \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_, под морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

1. Не сум носител на јавна функција (согласно дефиницијата за носител на јавна функција од Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам)
2. Сум носител на јавна функција (согласно дефиницијата за носител на јавна функција од Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам) и извршувам функција \_\_\_\_\_.
3. Наведениот корисник/ци во случај на доживување и во случај на смрт на полисата за животното осигурување (согласно дефиницијата за носител на јавна функција од Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам) не сум носител/и на јавна функција.

Да  Не

**Дефиниција на носител на јавна функција**

„Носители на јавни функции“ се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, како:

1. Претседатели на држави и влади, министри и заменици или помошници министри;
2. Избрани претставници во законодавната власт;
3. Судии на врховни или уставни судови или други носители на високи правосудни функции против чија одлука, освен во исклучителни случаи, не може да се користат правни лекови;
4. Членови на органи на управување на супервизорски и регулаторни тела и агенции, државна ревизорска институција и членови на одбор на централна банка;
5. Амбасадори;
6. Офицери од висок ранг во вооружените сили (чинови повисоки од полковник);
7. Избрани и именувани лица согласно со закон и членовите на органите на управување и надзор на правни лица основани од државата;
8. Лица со функции во политички партии (членови на извршните органи на политичките партии);
9. Лица на кои им е или им била доверена истакната функција во меѓународна организација, како директори, заменици директори, членови на управни и надзорни одбори или други еквивалентни функции; и
10. Градоначалници и претседатели на совети на општини.

Поимот „носители на јавни функции“ вклучува и:

1. Членови на семејството на носителот на јавна функција (брачен другар или лице со кое носителот на јавна функција е во вонбрачна заедница, деца и нивни брачни другари или лица со кои децата се во вонбрачна заедница, родители на носителот на јавна функција)
2. Лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција е физичко лице:
  - за кое е познато дека има заедничка правна или вистинска сопственост врз правно лице, има склучено договори или воспоставено други блиски деловни врски со носителот на јавна функција; или
  - кое е единствен вистински сопственик на правно лице или правен аранжман за кое е познато дека се основани во корист на носителот на јавна функција.

За носители на јавна функција од точка 1 до 10 се сметаат лицата најмалку 2 години по престанокот на извршување на јавната функција, а врз основа на претходно спроведена проценка на ризик од страна на субјектите.

Скратен потпис и дата

\_\_\_\_\_